

Врз основа на член 24 став (1) точка 10) од Статутот на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија бр.01-391/2 од 26 август 2011 година и бр.01-374/6 од 19 март 2019 година и членовите 24 и 35 од Правилникот за безбедност на обработката на личните податоци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.122/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 30 август 2021 година донесе

ПРАВИЛНИК
за начинот на уништување на документите,
како и начинот на уништување, бришење и чистење на медиуми
кои се користат за обработка на лични податоци

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на уништување на документите, како и начинот на уништување, бришење и чистење на медиумите што се користат за обработување на личните податоци од страна на Регулаторната комисија за енергетика за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторната комисија за енергетика).

Член 2

- (1) Документите кои содржат лични податоци се уништуваат со уред за ситнење (шредер) при што истите повторно не можат да бидат употребливи.
- (2) Уништувањето на документите се врши од страна на комисијата составена од вработените во Регулаторната комисија за енергетика. Комисијата за секоја спроведена постапка за уништување на документи, составува записник којшто го доставува до Претседателот на Регулаторната комисија за енергетика.
- (3) Во записникот задолжително се наведуваат сите податоци за целосна идентификација на документите што се уништуваат како и категориите на лични податоци содржани во истите.
- (4) Одредбите од овој член се применуваат и при уништувањето на копиите или умножените документи.

Член 3

- (1) По пренесувањето на личните податоци од медиумот или по истекот на определениот рок за чување, медиумот се уништува, брише или пак се чисти од личните податоци коишто се снимени на него.
- (2) Уништувањето на медиумот се врши со механичко разделување на неговите составни делови, при што истиот повторно да не може да биде употреблив.
- (3) Бришењето или чистењето на медиумот се врши на начин што оневозможува понатамошно обновување на снимените лични податоци.
- (4) За случаите од ставовите (1) и (2) на овој член комисијата од член 2 став (2) од овој правилник составува записник, кој ги содржи сите податоци за целосна идентификација на медиумот, како и за категориите на лични податоци снимени на истиот.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на уништување на документите, како и начинот на уништување, бришење и чистење на медиуми кои се користат за обработка на лични податоци бр. 01-3103/1 од 27 септември 2019 година.

Член 5

Овој правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

бр. 01-1603/1
30 август 2021 година

ПРЕТСЕДАТЕЛ на
Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Врз основа на Статутот на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија и Правилникот за безбедност на обработката на личните податоци (Службен весник на РСМ бр.122/2020) а согласно Законот за заштита на личните податоци (Службен весник на РСМ бр. 42/2020), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: РКЕ) пристапи кон изработка на Правилник за начинот на уништување на документите, како и начинот на уништување, бришење и чистење на медиуми кои се користат за обработка на лични податоци.

Со овој Правилник се пропишува начинот на уништување на документите, како и начинот на уништување, бришење и чистење на медиумите што се користат за обработување на личните податоци од страна на РКЕ.

Изработката на овој правилник е согласно новиот Законот за заштита на личните податоци во насока на усогласување со истиот, при што РКЕ во својство на контролор има обврска да ги исполнува обврските кои произлегуваат од него.

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на уништување на документите, како и начинот на уништување, бришење и чистење на медиуми кои се користат за обработка на лични податоци бр. 01-3103/1 од 27 септември 2019 година.

РКЕ на седницата одржана на 30 август 2021 година донесе Правилник за начинот на уништување на документите, како и начинот на уништување, бришење и чистење на медиуми кои се користат за обработка на лични податоци.